

ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп
02-2321/5
15.09-2016



ПРОГРАМА

**ЗА РАБОТА НА ГРАДСКИ ГРОБИШТА И КАПЕЛА ЗА
2017 ГОДИНА**

септември 2016

ВОВЕД:

Новиот Закон за гробишта и погребални услуги донесен е на 14.07.2008 год. Службен весник на Република Македонија бр.86, а во рок од шест месеци од влегувањето во сила Општините и Јавните претпријатија, согласно член 47 од Законот за гробишта и погребални услуги (86/08)го усогласија своето работење.

Локалната самоуправа на општина Прилеп го спроведе работењето на начин и форма пропишан со новиот Закон. Со Законот се предвидува ,,Управител,, на гробиштата кој во основа треба да ги врши инвестиционите работи на гробиштата (сообраќајници, патеки, парцели, работа на капела) и оператор, посебна фирма која ќе ги врши ископите-закопите, бетонирање на гробни полиња, превоз и погребални услуги.

Изготвен е Правилник за гробишта и погребални услуги од страна на ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп.

Гробиштата се урбанизирана површина од 32 ха. која посебно се уредува и од која досега е искористено 60 % од површината .

Со оглед на евиденцијата која ја води ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп, а извлечено од податоците и споредбите од годините 2012, 2013, 2014, 2015,2016 (август месец) , за 2017 год треба да се подготват и изработат :

- Две нови типски парцели
- Четири нови стандардни парцели
- Изведба на 600 м2 бехатон патеки (зависно до финасиите)
- Засејување на 1000м2 тревнати површини
- Засадување на 300 садници дрвја
- Постапување на контејнери за мешан отпад за селекција и корпи за отпадоци.
- Изведба на ободни канали- по потреба
- Редовно одржување на градските гробишта (косење, метење, отстранување на отпад, кастрење дрвја, режење на хортикултура отворање патеки во зимски услови, чистење снег)

За извршување на потребните работи и работни задачи потребна е следната организациона поставеност по работни места

ПРЕГЛЕД НА НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ

Ред.бр.	Опис на работни задачи	Број на извршители
1	Раководител на одделение	1
2	Правник	1
3	Референт по сметководство	1
4	Референти по градежни работи	4
5	Шеф на хортикултура	1
6	Стражари	10
7	Благајник	1
8	Возач на трактор	1
9	Возач на дампер	1
10	Градежни работници	6
11	КВ И ПК работници за хортикултура	12
	Вкупно гробишта	39
	Преглед на непосредни извршители на Капела	
12	Раководител на гробишта и Капела	1
13	Капелар-Хигиеничар	2
14	Одржувач на разладни комори, инвентар-хаус мајстор	1
15	Опремувачи на мртовец (капење, облекување, шминкање, стрижење, берберски работи)	2
	Сменски работници-капелари	7
	Вкупно Капела	13
	ВКУПНО	52

Прегледот на непосредни извршители е извлечен од бројот на постојаните вработени за извршување на работите и работните задачи за Старите и Нови градски гробишта и капелата, додека предвидените места се пополнуваат во зависност од финансиите.

ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Реден Број	Опис на возила	Ги има Комуналец	Потребни нови возила и опрема
1	Трактори	/	2
2	Дампери	1	1
3	Мешалки за бетон	4	2
4	Машини за косење(самоодни)	8	2
5	Грбни машини за косење	8	4

Потребите на гробиштата во машини и опрема, отворање нови полиња, уредување и чистење, се програмираат најмногу од извршените годишни погребни и колку се извршени погребни во ново отворени гробови, а со тоа е зголемен и обемот на работа и трошоците.

Во 2015 година на Новите гробишта извршени се 521 погреб, додека на Старите гробишта 250, или во 2015 год вкупно се извршени 771 погреб.

Преглед на вкупно погребни по години.

1. 2011 год- вкупно погребни 741
2. 2012 год- вкупно погребни 704
3. 2013 год- вкупно погребни 656
4. 2014 год- вкупно погребни 735

5. 2015 год - вкупно погребени 771

6. 2016 год-(заклучно со август) 502

**Споредбено– 2012, 2013, 2014, 2015, и дел 2016 година,
предвидуваме во 2017 година да се извршат 780 погребени.**

КАПЕЛА НА НОВИТЕ ГРОБИШТА РАБОТА НА КАПЕЛА-НОВИ ГРАДСКИ ГРОБИШТА

ЈКП. „Комуналец“, -Прилеп и Локалната самоуправа на Општина Прилеп во 2008 година отпочнаа изградба на Капела во Новите градски гробишта м.в.Песиобрдци во согласност со урбанистичките и санитарните прописи за изградба на објекти од ваков карактер. Капелата се освети на 10 октомври 2014 година. Финансиските средства за изградба на Капелата ги обезбедија Локалната самоуправа и ЈКП. „Комуналец“, -Прилеп од редовното работење.

Во 2015 година во Капелата на Новите градски гробишта заклучно се изведени 217 изложувања на покојни. Или, ако вкупниот број на починати лица во 2015 год е 771 погреб, процентот на капелска услуга за време на погреб е 28,14%. Додека заклучно со август 2016 год извршени се 502 погребени од кои 170 се со капелско сместување, или во проценти 33,90%. Нашите проценки се дека во 2016 година процентот на искористеност на Капелата би бил околу 40%. Две години е доволен период за населението да се прилагоди на новите законски прописи за задолжително капелско сместување во места каде што има изградено Капела. Од 2017 година општината (преку инспекторатот) и Комуналец да воведат задолжително капелско сместување. Населението ќе мора да ги прифати стандардите за време на погреб, а полка да се одбегнуваат навиките и традицијата. Како Јавно комунално претпријатие оставивме доволно простор населението да прифати сместување и изложување во Капела, а општинскиот инспекторат очекуваме да го спроведе Законот.

Времето (терминот) на погреб, времето на започнување и траење на користење на Капелата и ладилникот се определуваат од Управителот, според редоследот, распоредот, капацитетот, слободно место и простор и потребите на редот и непреченото вршење на дејноста и овозможувањето на погреб и погребни услуги за корисниците на услуги. **(содржано во Правилник за работа)** кој е донесен на

седница и одобрен од Управниот одбор при ЈКП,, Комуналец,, - Прилеп.

За погреб на починато лице, операторот до управителот поднесува Барање за добивање Одобрение за погреб, кое содржи податоци на починатото лице со прилог документација издадена од овластено лице, со која е констатирана смртта на починатиот. Операторот, пријавувањето на погреб го врши во присуство на носителот на гробното место, односно лицето кое склучило-склучува Договор за доделување на употреба на гробно место, или Договор за трансформација на статусот на старо гробно место во доделување на употреба со право на службеност.

Починатиот, до мртвечницата се носи со специјално возило за таа намена. Во Капелата се создадени сите можности за капење на починатиот, средување и облекување. Ова се прави по желба на семејството на починатиот. Починатиот се сместува во мортален ладилник за кој е предвидена цена од час. Изложувањето на починатиот во салата за погребални церемонии ќе се врши по барање на семејството на починатиот со време кое самите ќе го одредат, и со пресметан час на чинење од изложување пред погреб на починатиот. За семејствата во Капелата предвидени се две засебни простории за одмор, за две семејства, ако се појави потреба од истовремено изложување на починатите.

Во Капелата, можат да се изведуваат четири погребални церемонии истовремено од христијанска вероисповест. Сместување на починатиот во морталниот ладилник и изложување во капелата, како и погребот, се врши по чинот на подмирување на сите надоместоци од страна на операторот или граѓанинот, кој го склучил-склучува Договорот за доделување употреба на гробно место кон Управителот, и по добивањето одобрение за погреб.

Превозот на посмртните останки на починати лица до мртвечница со ладилник, односно влезот во градските гробишта, операторот го врши со специјално погребно возило регистрирано за таа намена. Превозот на починати лица од Капела до гробно место се врши со специјално погребно возило со поворка со технички карактеристики за споро возење.

Ископот на гробните места операторите го вршат со технички средства и соодветна ХТЗ опрема за лицата кои вршат погребални услуги.

Управителот се грижи за редот и чистотата во мртвечницата со ладилникот и помошните простории како и за просторот околу истите.

Операторите на погребални услуги и граѓаните се должни да го почитуваат и да се придржуваат на редот и чистотата во и околу објектите.

Организацијата и систематизацијата за работата во Капелата ја утврдува директорот на ЈКП,, Комуналец,, -Прилеп и Управителот односно Управниот одбор.

Сето погоре, и многу работи кои се во надлежност на Управителот се содржани во Правилникот за работа.

ПРЕГЛЕД НА НЕПОСРЕДНИ ИЗВРШИТЕЛИ ВО КАПЕЛА

Ред. бр.	Опис на работни задачи	Број на извршители
1	Раководител на гробишта и Капела	1
2	Капелар-хигиеничар	2
3	Одржувач на разладни комори, инвентар-хаус мајстор	1
5	Опремувачи на мртовец (капење, облекување, шминкање, стрижење, берберски работи)	2
6	Сменски работници-капелари	7
7		
8		
	ВКУПНО	13

ИНВЕСТИЦИЈА ВО КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ

Во 2017 год. во зависност од финасиските можности планирано е да започне изградбата на црквата СВ,, Троица ,, во Новите градски гробишта во Прилеп , која е лоцирана веднаш до новоизградената Капела. За истата, поставени се темелите и изградена цокла пред повеќе од 10 години. Црквата ќе се гради според проект и според црковните правила и канони за изградба на објекти од ваков карактер. Црквата ќе се гради за потребите на граѓаните кои ги посетуваат гробиштата и за извршување на опело на покојните, со што, ќе се придонесе да се растеретат градските цркви од погребални црковни опела. Инвестицијата за

изградба на црквата ќе биде од Локалната самоуправа и ЈКП, ,
Комуналец, , –Прилеп. Изградбата ќе се одвива етапно и во
зависност од финансиите.

септември 2016 год
Прилеп

Директор :

Дипл.град.инг.Златко Ристески

ЈКП, , Комуналец, , –Прилеп

